

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2019 година од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

### СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна презентација и јавна анкета за архитектонско- урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 1 (КП бр.2469/3 и 2469/7) КО Неготино, општина Неготино

Граници на опфатот се: на запад граничи со локален пат Неготино - Курија, од север и југозапад со постоечки земјан пат за пристап до околните земјоделски површини, од севоразападната страна граничи со земјоделско обработливо земјиште.

Опфатот е со површина од 4 534 м<sup>2</sup>.

Јавната анкета и јавната презентација за архитектонско- урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 1 (КП бр.2469/3 и 2469/7) КО Неготино, општина Неготино, со технички број 04-344/2019 од август 2019 година, изработен од „ПАРАМЕТАР“ доел Скопје, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на општина Неготино.

Јавната анкета ќе трае 5 (пет) работни денови и тоа од 25.09.2019 година до 01.10.2019 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на АУП ќе се одржи на ден 01.10.2019 година во 14:00 часот во просториите на општина Неготино. [АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ГП1 \(КП БР.2469/3 И 2469/7\) КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО](#)